

20110511421

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

2011 . 11

. 07- 1973/1
11 2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

1
66/2004, 89/2008 116/10), 8 („ (2) : “
”
(1) “
(2) 18 (3), (4), (5), (6), (7), (8) ,(9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19) (20), :
„(3) (1) , 30
(2)
(4)
(3) , e
(5) (2) (4)

(6)

(4)

(7)

(2)

(4)

(8)

(6)

(9)

(8)

(10)

(11)

(10)

(12)

(11)

(13)

(9)

(14)

(13)

(11) (12)

(9) (10)

(15)

(14)

(16) (15) , ,
(17) (16) ,
(18) (14) ,
(19) (12) ,
(20) “ :
(21) (3) (21) (3)
,(21) (3)
“ (4) (22).
10 (6) 2 :
” (4) (5)
“
12 (9) : „ 3 “
, : „ “
4 15
“ , 1 24 ”
5
, (“ “
66/2004, 89/2008 116/10).
6
8 (21) “, 2 3 1 , , ”